



Врз основа на член 16 и член 17 од Статутот на СВТ Алумни Скопје, Здружението СВТ Алумни Скопје распишува:

К О Н К У Р С

за избор на членови на Извршниот одбор на СВТ Алумни Скопје

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови утврдени со Статутот на здружението:

- Одењето на програмата USA Summer Work and Travel ќе се смета за предност
- Одлично познавање на англиски јазик (пишување и говорење)
- Да е на возраст од 19 – 28 години
- Искуство во невладиниот сектор ќе се смета за предност

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

- Кратка биографија;
- Лична изјава со објаснување на причината и мотивацијата за аплицирање;

Рок и начин на пријавување

Кандидатите треба да ги испратат потребните документи по електронска пошта на следната адреса: contact@swtalumnimk.com

Крајниот рок за поднесување на кандидатурите е **недела, 15 јануари 2017 година.**

Обврски и задачи

- Спроведување и организирање на активностите на СВТ Алумни Скопје;
- Одржување постојани состаноци за активностите и целите на СВТ Алумни Скопје;
- Одржување чести контакти со членовите и партнерските организации на СВТ Алумни Скопје, како и со физички и правни лица во и надвор од Македонија;
- Подготвување и пишување проектни апликации заедно со другите членови на СВТ Алумни Скопје;
- Извршување други тековни задачи на СВТ Алумни Скопје



According to Article 16 and Article 17 of the Statute of SVT Alumni Skopje, The SVT Skopje Association announces:

A N N O U N C E M E N T

for selection of members of the Executive Board of SVT Alumni Skopje

Candidates must meet the following conditions constituted by the Statute of the association:

- Being part of the USA Summer Work and Trave program would be considered as an advantage
- Fluent in English (written and spoken)
- Be aged 19-28 years
- Experience in the NGO sector would be considered as an advantage

All interested candidates should submit the following documents:

- Curriculum Vitae;
- Personal statement explaining the reasons and motivation for applying;

Method and deadline of reporting

Candidates should send the required documents by e-mail at the following address:
contact@swtalumnimk.com

The deadline for submission of applications is **Sunday, January 15, 2017.**

Responsibilities and tasks

- Conducting and organizing activities of SVT Alumni Skopje;
- Maintain regular meetings on the activities and objectives of SVT Alumni Skopje;
- Maintain frequent contact with members and partner organizations of SVT Alumni Skopje, as well as persons and entities from Macedonia and abroad;
- Preparation and writing project applications along with other members of the SVT Alumni Skopje;
- Performing other ongoing tasks of SVT Alumni Skopje